



Согласно член 16 од Законот за здруженија и фондации (Службен весник на Република Македонија, бр. 52/2010, 135/11 и 55/2016), Собранието на основачите на МАКЕДОНСКОТО ПЕНОЛОШКО ДРУШТВО Скопје, на ден 31.05.2017 година, ја донесе следнава

ПРОГРАМА ЗА РАБОТА

на МАКЕДОНСКО ПЕНОЛОШКО ДРУШТВО Скопје

за 2017 година

1. Мисијата на МАКЕДОНСКОТО ПЕНОЛОШКО ДРУШТВО Скопје е: да организира научни и стручни расправи, советувања, семинари и тркалезни маси, кои имаат за цел да придонесат кон развојот и унапредувањето на пенолошката научна мисла и да извршува проектни, координативни, административно-стручни, помошни и на нив слични работи од заеднички интерес за остварување на целите на Друштвото.

2. Визијата на МАКЕДОНСКОТО ПЕНОЛОШКО ДРУШТВО Скопје е: да стане една од водечките организации која спроведува сеопфатни истражувања чија цел е унапредување на теоријата и развој на стандардите на истражувачката пракса во пенологијата и другите општествени науки и развој на концептот на ресоцијализација на осудените лица, со цел да се изгради општество кое на сторителите на кривични дела и прекршоци им дава права и можности за реинтеграција во општеството.

Стратешки цели на Друштвото се:

- Развој на концептот на ресоцијализација на осудените лица, со цел да се изгради општество кое на сторителите на кривични дела и прекршоци им дава права и можности за реинтеграција во општеството.
- Активно учество и апликација на научно истражувачки проекти во државата и странство

МАКЕДОНСКО ПЕНОЛОШКО ДРУШТВО Скопје,
Адреса: ул. 1737 бр.32, влез, 1, кат 2,
1000 Скопје



www.msp.org.mk

- Мониторинг над системот за извршување на санкциите и негово функционирање во практиката;
- Опсервирање на посебните ранливи категории на лица под режим на санкции во казненото, прекршочното и извршното казнено право;
- Анализа, евалуација и унапредување на легислативната рамка на системот на извршување на санкциите;
- Сообразување со методологијата и насоките на европските стандарди и правила за извршување на санкциите;
- Развој и унапредување на соработката со други здруженија на граѓани во земјата и во странство, како и соработка со домашни државни институции, правосудни органи и меѓународни организации и институции;
- Континуирана едукација за современите проблеми од областа на пенитенцијарното право;
- Издавање периодична публикација и по потреба, разни други видови на списанија и брошури;
- Унапредување на методологијата и добрите практики во спроведувањето евалуациските истражувања и студии во различни општествени области.

МАКЕДОНСКОТО ПЕНОЛОШКО ДРУШТВО Скопје во 2017 година ќе ги реализира следниве активности:

1. Донесување на Финансиски план за 2017 година;
2. Изработка на Стратегиски план за истражувачка и застапувачка дејност во релевантните области на дејствување на Друштвото за периодот 2017-2020 година
3. Изработка на Веб страница на Друштвото.
4. Барање донации од домашни и странски организации за обезбедување средства за работа;
5. Формирање мрежа на соработници и истражувачки тимови;
6. Обезбедување простории за реализирање на активностите;
7. Соработка со слични организации од земјава и од странство и
8. Други прашања кои не се предвидени со програмата, а во текот на годината ќе се појават како важни за решавање.

Д-р Елена Мујоска ТРПЕВСКА
Претседател
Македонско пенолошко друштво

